

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва, се издава

ПОЛНОМОШНО ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Јас _____, со ЕМБГ _____
_____, со стан на ул. _____ бр. _____ од _____, како
сопственик на _____ ОБИЧНИ АКЦИИ издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, го
ополномоштувам лицето _____ од _____
со ЕМБГ _____, во мое име да учествува и полноважно да одлучува
т.е. да го употреби моето право на глас кое произлегува _____ Обични акции, на
седницата на Годишното Собрание на акционери на Реплек АД Скопје, закажано за ден
08.04 2021 година во 14.00 часот во просториите на Друштвото.

Давател на полномошното

Полно име и презиме и потпис

штембил

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва, се издава

ПОЛНОМОШНО ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Друштвото _____, со ЕМБС
_____, со седиште на ул. _____ бр. _____ во
_____, како сопственик на _____ Обични акции издадени од РЕПЛЕК АД
Скопје, преку законскиот застапник _____, со
ЕМБГ _____, со стан на ул. _____
бр. _____, во _____, го ополномоштува лицето
_____ од _____, со ЕМБГ
_____, во име на друштвото да учествува и полноважно да одлучува т.е.
да го употреби право на глас кое произлегува _____ Обични акции, на седницата на
Годишното Собрание на акционери на Реплек АД Скопје, закажано за ден 08.04 2021 година
во 14.00 часот во просториите на Друштвото.

Давател на полномошното

Друштво _____

Законскиот застапник

Полно име и презиме и потпис

печат на друштвото

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

**ПРИЈАВА
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШЕНОТО СОБРАНИЕ
НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ**

Од _____, со
ЕМБГ _____, со стан на
ул. _____ бр. _____ од _____, како сопственик
на _____ ОБИЧНИ АКЦИИ издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, го
ПРИЈАВУВАМ учество на ГОДИШНО СОБРАНИЕ на РЕПЛЕК АД Скопје, закажано
за ден 08.04 2021 година во 14.00 часот во просториите на Друштвото.

Подносител на пријавата

Полно име и презиме и потпис

штембил

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШЕНОТО СОБРАНИЕ НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Друштвото _____, со
ЕМБС _____, со седиште на
ул. _____ бр. _____ во _____, како
сопственик на _____ Обични акции издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, преку
законскиот застапник _____, со ЕМБГ
_____, со стан на ул. _____
бр. _____, во _____, го ПРИЈАВУВА учеството на ГОДИШНО
СОБРАНИЕ на РЕПЛЕК АД Скопје, закажано за ден 08.04 2021 година во 14.00
часот часот во просториите на Друштвото.

Подносител на пријавата

Друштво _____

законски застапник

Полно име и презиме и потпис

печат на друштвото

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Согласно член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го давам следното

Известување за дадено полномошно

Јас _____, со ЕМБГ _____, со стан на ул. _____ бр. _____ од _____, како сопственик на _____ ОБИЧНИ АКЦИИ издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, врз основа на член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го информирам Друштвото за назначување свој полномошник и тоа лицето _____ од _____ со ЕМБГ _____, во мое име да учествува и полно важно да одлучува т.е. да го употреби моето право на глас кое произлегува _____ Обични акции, на седницата на Годишното Собрание на акционери на Реплек АД Скопје, закажано за ден 08.04 2021 година во 14.00 часот во просториите на Друштвото.

Прилог: Полномошно

Акционер - Давател на полномошното Скопје _____

Полно име и презиме и потпис

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

Согласно член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го давам следното

Известување за дадено полномошно

Друштвото _____, со
ЕМБС _____, со седиште на
ул. _____ бр. _____ во _____, како
сопственик на _____ Обични акции издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, преку
законскиот застапник _____, со
ЕМБГ _____, со стан на
ул. _____ бр. _____, во _____, врз основа на
член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го информирам Друштвото за
назначување свој полномошник и тоа лицето _____
од _____
со ЕМБГ _____, во име на друштвото да учествува и
полноважно да одлучува т.е. да го употреби право на глас кое
произлегува _____ Обични акции, на седницата на Годишното Собрание на
акционери на Реплек АД Скопје, закажано за ден 08.04 2021 година во 14.00 часот
во просториите на Друштвото.

Прилог: Пономошно

Акционер - Давател на полномошното
Друштво _____

Скопје _____

законскиот застапник на друштвото

Полно име и презиме и потпис

печат на друштвото